

ВАЖНО ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ КОИ САКААТ ДА СЛЕДАТ КУРСЕВИ СО ПОМОШ НА СИСТЕМОТ ЗА МИКРОУЧЕЊЕ: Доколку сакате да следите некој од достапните курсеви за генеричките обуки што ги организира Министерството за информатичко општество и администрација, Ве молиме контактирајте го одделението/лицето задолжено за човечки ресурси во Вашата институција и курсот ќе Ви биде назначен/достапен преку системот KnowledgePulse на Вашиот персонален компјутер или смарт телефон!

Листа на достапни курсеви со помош на системот за Микроучење

Наслов на курс	Број / Наслов на лекции		Целна група
НОВО! Administrata publike dhe zhvillimi ekonomik (Јавна администрација и економски развој- на албански јазик)	1	Administrata publike dhe zhvillimi ekonomik	<ul style="list-style-type: none"> За сите административни службеници
НОВО! Обука и стручно усовршување согласно Закон за административните службеници	1	Обука и стручно усовршување согласно Закон за административните службеници	<ul style="list-style-type: none"> За сите административни службеници
НОВО! Обука за децентрализација	1	Дефиниции и клучни принципи	<ul style="list-style-type: none"> За лица вработени во единиците на локалната самоуправа
	2	Партиципативно владеење (владеење со учество) и зајакнување на локалната демократија	
	3	Одржливи заедници со подобар пристап до правични	

		и квалитетни локални услуги	
	4	Фискална децентрализација	
<p>НОВО!</p> <p>Training module on decentralization</p> <p>(Обука за децентрализација на англиски јазик)</p>	1	Definitions and key principles	<ul style="list-style-type: none"> ▪ За лица вработени во единиците на локалната самоуправа
	2	Participatory governance and strengthening local democracy	
	3	Sustainable communities with better access to equitable quality local services	
	4	Fiscal decentralization	
<p>НОВО!</p> <p>Trajnimit për decentralizimin</p> <p>(Обука за децентрализација на албански јазик)</p>	1	Përkufizimet dhe parimet kyçe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ За лица вработени во единиците на локалната самоуправа
	2	Qeverisja me pjesëmarrje dhe forcimi i demokracisë lokale	
	3	Bashkësi e qëndrueshme me qasje më të mirë në shërbimet lokale të barabarta dhe cilësore	
	4	Decentralizimi fiskal	
<p>Njoftime për planet e integruara</p> <p>(Известување за интегрираните планови на албански јазик)</p>	1	Objektivi dhe struktura e planeve të integruara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ За лица вработени во единиците на локалната самоуправа
	2	Parimet e njoftimit për planet e integruara	
	3	Monitorimi, auditimi dhe njoftimi	
<p>Reporting on Integrated Plans</p> <p>(Известување за интегрираните планови на</p>	1	Purpose and structure of Integrated Plans	<ul style="list-style-type: none"> ▪ За лица вработени во единиците на локалната самоуправа
	2	Principles of reporting on Integrated Plans	

англиски јазик)	3	Monitoring, review and reporting	
Известување за интегрираните планови	1	Цел и структура на интегрираните планови	<ul style="list-style-type: none"> За лица вработени во единиците на локалната самоуправа
	2	Принципи на известување за интегрираните планови	
	3	Следење, ревизија и известување	
Hartimin e planeve të integruara (Подготвување на интегрираните планови на албански јазик)	1	Objektivi dhe struktura e planeve të integruara	<ul style="list-style-type: none"> За лица вработени во единиците на локалната самоуправа
	2	Përmbajtja e planeve të integruara	
	3	Hartimi i planeve të integruara	
	4	Implementimi, monitorimi dhe auditimi	
Preparation of Integrated Plans (Подготвување на интегрираните планови на англиски јазик)	1	Purpose of Integrated Plans	<ul style="list-style-type: none"> За лица вработени во единиците на локалната самоуправа
	2	Content of Integrated Plans	
	3	Preparation of Integrated Plans	
	4	Implementation, monitoring and review	
Подготвување на интегрираните планови	1	Цел на интегрираните планови	<ul style="list-style-type: none"> За лица вработени во единиците на локалната самоуправа
	2	Содржина на интегрираните планови	
	3	Подготовка на интегрираните планови	
	4	Имплементација, мониторинг и ревизија	
Pjesëmarrjen e qytetarëve në planifikimin e integruar (Граѓанско учество во интегрираното планирање на албански јазик)	1	Objektivi dhe struktura e planeve të integruara	<ul style="list-style-type: none"> За лица вработени во единиците на локалната самоуправа
	2	Parimet e pjesëmarrjes së qytetarëve në planifikimin e integruar	
	3	Qasje dhe vendosje	
	4	Monitorimi dhe shqyrtimi	
Citizen participation in Integrated Planning (Граѓанско учество во интегрираното планирање на англиски јазик)	1	Purpose and structure of Integrated Plans	<ul style="list-style-type: none"> За лица вработени во единиците на локалната самоуправа
	2	Principles of citizen participation in Integrated Planning	
	3	Accessibility and inclusion	
	4	Monitoring and review	
Граѓанско учество во	1	Цел и структура на интегрираните планови	<ul style="list-style-type: none"> За лица вработени во единиците на

интегрираното планирање	2	Принципи на учеството на граѓаните во интегрираното планирање	локалната самоуправа
	3	Пристапност и вклучување	
	4	Следење и ревизија	
Јавна внатрешна финансиска контрола	1	Финансиско управување и контрола	<ul style="list-style-type: none"> ▪ За сите административни службеници
	2	Внатрешна ревизија	
Public Internal Financial Control (Јавна внатрешна финансиска контрола на англиски јазик)	1	Financial Management & Control	<ul style="list-style-type: none"> ▪ За сите административни службеници
	2	Internal Audit	
Kontrollit të brendshëm publik financiar (Јавна внатрешна финансиска контрола на албански јазик)	1	Menaxhimi financiar dhe kontrolli	<ul style="list-style-type: none"> ▪ За сите административни службеници
	2	Auditimi i brendshëm	
Јавна администрација и економски развој	1	Јавна администрација и економски развој	<ul style="list-style-type: none"> ▪ За сите административни службеници
Public administration and economic development (Јавна администрација и економски развој- на англиски јазик)	1	Public administration and economic development	<ul style="list-style-type: none"> ▪ За сите административни службеници
Закон за класифицирани информации	1	Закон за класифицирани информации	<ul style="list-style-type: none"> ▪ За корисници на класифицирани информации
Управување со човечки ресурси- предизвици, можности и алатки	1	Управување со човечки ресурси- предизвици, можности и алатки	<ul style="list-style-type: none"> ▪ За државните службеници од одделенијата за управување со човечки ресурси
Hyrje në administratën publike	1	Pse kemi administratë publike?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ За ново -вработени лица;

(Вовед во јавна администрација на албански јазик)	2	Organizimi i administratës publike në Republikën e Maqedonisë	<ul style="list-style-type: none"> За државните службеници вработени преку Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор
	3	institucionet dhe politikat e BE	
	4	Puna në organizatë	
Евалуација на проекти (на македонски јазик)	1	Евалуација на проекти	<ul style="list-style-type: none"> За државни службеници кои работат на проекти
Project appraisal (Евалуација на проекти - на англиски јазик)	1	Project appraisal	<ul style="list-style-type: none"> За државни службеници кои работат на проекти
Менторство	1	Менторство	<ul style="list-style-type: none"> За сите административни службеници
Вовед во јавната администрација	1	Зошто имаме јавна администрација?	<ul style="list-style-type: none"> За ново -вработени лица; За државните службеници вработени преку Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор
	2	Организација на јавната администрација во Република Македонија	
	3	Институции и политики на Европската унија	
	4	Работење во организација	
Закон за рамномерен регионален развој	1	Закон за рамномерен регионален развој	<ul style="list-style-type: none"> За вработените во единиците на локалната самоуправа; За државните службеници од органите на централна власт кои соработуваат со единиците на локалната самоуправа
Закон за локална самоуправа	1	Закон за локална самоуправа	<ul style="list-style-type: none"> За вработените во единиците на локалната самоуправа; За државните службеници од органите на централна власт кои соработуваат со единиците на локалната самоуправа
Закон за меѓуопштинска соработка	1	Закон за меѓуопштинска соработка	<ul style="list-style-type: none"> За вработените во единиците на локалната самоуправа; За државните службеници од органите на централна власт кои соработуваат со единиците на локалната самоуправа
	1	Основни одредби и координација на работата на	За сите државни и јавни службеници

Закон за административни службеници		административните службеници	
	2	Класификација на работни места на административните службеници	
	3	Вработување и унапредување на административни службеници	
	4	Стручно усовршување на административните службеници	
	5	Дисциплинска одговорност и плата на административните службеници	
Закон за вработените во јавниот сектор	1	Закон за вработените во јавниот сектор	За сите државни и јавни службеници
Закон за електронски комуникации	1	Закон за електронски комуникации	За државни службеници за чиешто работење потребно е основно познавање на одредбите од Законот за електронски комуникации
Антикорупциски мерки и етика во државната служба	1	Надлежности на Државната комисија за спречување на корупција, Закон за спречување на корупција и Закон за спречување судир на интереси	За државни службеници кои посетиле генеричка обука од класичен тип Напомена: Оваа обука може да се користи и како основна алатка за учење!
	2	Стратешки документи и акциски планови за превенција на корупцијата и судирот на интереси; Имплементирање на меѓународни антикорупциски конвенции	
	3	Етика во државната служба	
	4	Вежби со „Дилема ситуации“	
Закон за електронско управување	1	Закон за електронско управување	За државни службеници кои посетиле генеричка обука од класичен тип
	2	Подзаконски акти од областа на електронското управување	
Закон за јавни набавки	1	Закон за јавни набавки/измените во Законот за јавни набавки	За државни службеници кои посетиле генеричка обука од класичен тип
	2	Електронски систем за јавни набавки	
Закон за општа управна постапка во делот на прибирање и размена на документи	1	Закон за општа управна постапка во делот на прибирање и размена на документи	За државни службеници кои имаат предзнаења за општата управна постапка
Нема погрешна врата	1	Концепт „Нема погрешна врата“	За сите државни службеници
Процена на влијанието на регулативата	1	Вовед во процесот на Процена на влијанието на регулативата-ПВР	За сите државни службеници
Управување со човечки ресурси	1	Улога и одговорности на единиците за управување со човечки ресурси во државната служба/ стандарди	За државни службеници кои посетиле генеричка обука од класичен тип

		за за управување со човечки ресурси	Напомена: Оваа обука може да се користи и како основна алатка за учење!
	2	Обука-образование-учење	
	3	Планирање и координирање на обуката и стручното усовршување на државните службеници во РМ	
Вовед во микроучење	1	Вовед во микроучење	За сите државни службеници
Проекти на МИОА	1	Проекти на МИОА	За сите државни службеници кои сакаат да се информираат за работата на МИОА